



ОПРЕМА	TURBO МОТОР 1.4L BOOSTERJET	KW/KS	СРЕДНА ПОТРОШУВАЧКА (l/100km)	ЦЕНА (МКД)	ЦЕНА (EUR)
<b>GL</b>	1.4 HYBRID 48V 6MT 2WD	95/129	5,3	1.481.800	<b>23.900 €</b>
<b>GL PLUS</b>	1.4 HYBRID 48V 6MT 2WD	95/129	5,3	1.673.380	<b>26.990 €</b>
	1.4 HYBRID 48V <b>6AT</b> 2WD	95/129	5,7	1.791.180	<b>28.890 €</b>
	1.4 HYBRID 48V 6MT <b>4WD</b>	95/129	5,9	1.797.380	<b>28.990 €</b>
	1.4 HYBRID 48V <b>6AT 4WD</b>	95/129	6,1	1.921.380	<b>30.990 €</b>
<b>GLX</b>	1.4 HYBRID 48V 6MT 2WD	95/129	5,4	1.766.380	<b>28.490 €</b>
	1.4 HYBRID 48V <b>6AT</b> 2WD	95/129	5,7	1.894.720	<b>30.560 €</b>
	1.4 HYBRID 48V 6MT <b>4WD</b>	95/129	5,9	1.921.380	<b>30.990 €</b>
	1.4 HYBRID 48V <b>6AT 4WD</b>	95/129	6,1	2.014.380	<b>32.490 €</b>

**4WD > ALLGRIP - 4 режими на возење: AUTO, LOCK, SNOW & SPORT**

Доплата за метална боја: 36.580 ден.

Доплата за сончев кров кај GLX моделите (двојно лизгачки) 62.000 ден.

Миркат ДООЕЛ го задржува правото за промена на цените или опремата без претходна најава.

**ГАРАНЦИЈА 5 ГОДИНИ ИЛИ 100,000 Km (зависно што прво ќе се исполни)**

**БЕСПЛАТНА ПАТНА ПОМОШ ДО НАЈБЛИСКИОТ СЕРВИС НА SUZUKI**

Можност за откупување на Вашиот стар автомобил при купување на нов SUZUKI

**GL**

**БЕЗБЕДНОСТ**

- ABS + EBD
- ESP-Систем за контрола на стабилноста на возилото
- TCS-Систем за контрола на влечна сила
- Hill Hold-помош при тргнување на нагорнина
- Dual Sensor Brake Support-Сензори за итно сопирање со препознавање знаци и пешаци
- Radar Brake Support-Радарска поддршка за сопирање
- ESS-Сигнал за итно сопирање
- LDP-Превенција од напуштање лента на движење
- Brake assist function-Функција при кочење
- 7 воздушни перници
- Систем за ослободување на педали
- ISOFIX - прицврстување на детско седиште x2
- Место за прицврстување на детско седиште x3
- Сигурносни брави за деца на задни врати
- Имобилајзер - заштита од кражба
- Безбедносен Аларм
- LED Дневни светла
- 3-то стоп светло
- Старт стоп систем на моторот
- e-CALL-Автоматско повикнување во итен случај

**КОМФОР И УПРАВУВАЊЕ**

- Електрика на прозори напред и назад
- Централно со далечинско заклучување на врати
- Клима уред
- Полен филтер
- Аудио систем со 7" LCD дисплеј осетлив на допир
- Поддршка за Android и Apple CarPlay
- Камера за паркирање наназад
- Звучници x4
- Прилагодлив cruise control (ACC)
- Ограничувач на брзина
- 4.2" LCD информациона дисплеј во боја
- USB приклучок + Bluetooth
- 12V приклучок
- Серво управувач -3-крака
- Управувач - со висинско и длабинско подесување

**ЕКСТЕРИЕР И ЕНТЕРИЕР**

- Алуминиумски фелни (обоени) 215/55R17
- LED предни и задни светла
- Рачно нагудување на предни светла
- Магленки назад
- Тонирани стакла - зелена нијанса
- Надворешни ретровизори во боја на каросерија
- Грејачи на ретровизори
- Електрика на ретровизори
- Црна лајсна на прозори
- Сребрен - преден и заден праг
- Страничен праг - црн
- Предна маска хромирана
- Надворешни рачки на врати во боја на каросерија
- Електромагнетен отварач на 5-та врата
- Греач на задно стакло
- Предно светло во кабина (2 положби)
- Централно светло во кабина (3 положби)
- Сијаличка во централна долна касета
- Светло во касета за ракавици
- Штитници за сонце со огледало и држач за билети
- Рачка за придржување - Страна на совозач и назад x2
- Држач за чаша - напред x2 и држач за шише на врати x2
- Внатрешни украсни лајсни на врати - црни
- Внатрешни рачки за врати хромирани
- Возачко и совозачко седиште подесиви по висина
- Наслон за рака - меѓу предни седишта
- Џеб на задна страна на наслон на совозач
- Делива задна клупа 60:40
- Прекривка на багажен простор
- Двојна преграда во багажникот
- Куќи во багажен простор: за пазарење x1, за мрежа x2
- Сијаличка во багажен простор
- Тапаџир на седишта - ткаенина
- Сет за поправка на пневматик и помошен алат

GL Plus

Повеќе од GL

#### БЕЗБЕДНОСТ

- BSM-Детекција на мртов агол
- RCTA-Предупредување при возење назад
- Сензори за паркирање-напред и назад x4
- Hill descent control-Помош при возење удола

#### КОМФОРТ И УПРАВУВАЊЕ

- Пристап и стартување без клуч (Keyless)
- Грејачи на предни седишта
- Канали за греење на задни седишта
- Кожен волан
- Автоматски клима уред - двозонски
- Високотонци x2
- Автоматско нагонување на предни светла
- Автоматски светла
- Автоматски бришачи
- Рачни типки на волан за менување брзини (за АТ)

#### ЕКСТЕРИЕР И ЕНТЕРИЕР

- Магленки напред
- Кровни носачи - сребрени
- Темни термоизолациони задни сталка
- Предно светло за кабина (3 положби)
- Сијаличка кај стопалата (предни седишта)
- Електрично преклопиви надворешни ретровизори
- Трепкачи на ретровизори
- Штитници за сонце - Со функција за осветлување
- Хромирани централни и странични дувалки
- Украсни лајсни на врати - сребрени
- Лајсни на прозор хромирани
- Наслон за рака на задни седишта
- Држач за чаша - назад x2
- Горна фиока за очила

GLX

Повеќе од  
GL Plus

#### КОМФОРТ И УПРАВУВАЊЕ

- Централен звучник
- Аудио со 9" екран + Навигација + DAB радио  
360 view camera

#### ЕКСТЕРИЕР И ЕНТЕРИЕР

- Полирани Алуминиумски фелни 215/55R17
- Тапацирање на седишта со природна и вештачка кожа
- Тапацир на врати со вештачка кожа
- Тапацирање на наслон на врата за рака со вештачка кожа

БОИ



Silky Silver Metallic



White



Cool White Pearl



Titan Dark Gray Pearl Metallic



Cosmic Dark Pearl Metallic



Canyon Brown Pearl Metallic



Energetic Red Pearl



Sphere Blue Pearl

**МИРКАТ** ДООЕЛ Скопје

ул. Скупи бр. 1 | [www.mirkat.mk](http://www.mirkat.mk) | [info@mirkat.mk](mailto:info@mirkat.mk) | 02 3089 089

**Дилери:**

БИТОЛА: Мисирли Промет Бул. 1 Мај бр. 318 047 239 326  
ОХРИД: ИнсидеАуто Ул. 15ти Корпус бр. 116 046 230 080